

# АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ОУ "11 ОКТОМВРИ"

## ОБРАЗОВАНИЕ

Денешните дедовци и баби, кои учеле во ова училиште, сега тука ги носат своите внуци. Тоа веќе станува традиција.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



"ОВА УЧИЛИШТЕ ПОСТОИ ВЕЌЕ 52 ГОДИНИ",  
ДИРЕКТОРОТ ВАСКО ЛАЗАРОВСКИ

училиштето, на која настапија многу ученици со свои творби и музички настапи. Но, одбележувањето тука не запира. Ние ќе имаме и низа други активности во текот на целата година", истакна директорот Лазаревски.

"На јубилеите секогаш сме имале големи, убави манифестации и приредби. Велиме дека славиме двоен празник - празник на татковината и празник на училиштето. Оваа година во училиштето одржавме една мала свеченост - приредба во која учествуваат и ученици од одделенската и од предметната настава

## СЛАВИМЕ ДВОЕН ПРАЗНИК - ПРАЗНИК НА ТАТКОВИНАТА И НА УЧИЛИШТЕТО

Основното училиште "11 Октомври" од Скопје со низа активности го одбележа патриотскиот празник, а воедно и денот на македонското востание.

Одбележувањето почна со потсетување на 66-годишнината од загинавањето на првоборецот Благоја Деспотовски Шовел, на кое учество зедоа учениците од спомнатото училиште. Наредниот ден следуваše литературно читање, како на учениците домаќини, така и на гостите од Основното училиште "Димитар Миладинов". Голема

чест за училиштето беше и присуството на писателката Славка Арсова. Неизбежни беа и спортските активности - турнир во мал фудбал и републичка шаховска олимпијада.

Директорот на училиштето Васко Лазаревски потенцираше дека во делот од одбележувањето на празникот беше и учеството во училишната програма "Свон" на МТВ, каде учениците од ОУ "11 Октомври" се претставија со дел од програмата по повод празникот.

"Секако акцентот се стави на централната приредба по повод денот на

во т.н. рецитаторски дел. Секогаш избираме творби од нашите ученици кои творат на тема за 11 Октомври, за татковината, за училиштето... учествуваат наши музичари, а беше претставена и изложба. На централниот настан имаше свечена приредба на која присуствуваа бројни гости. Инаку, ОУ '11 Октомври' брои 750 ученици. Ме радува што веќе станува традиција тоа што сегашните дедовци и баби кои учеле во ова училиште, денес тука ги носат своите внуци", додаде Томица Димовска, професор по македонски јазик.



МЛАДИ ИДНИ ПОЕТИ

